



ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МОЛЕКУЛСКИ СТРУКТУРИ НА РЕАКЦИОННИТЕ ПРОИЗВОДИ НА НЕКОИ СЕКУНДАРНИ ДИАМИДИ И ДИТИОАМИДИ СО СПЕКТРОСКОПСКИ МЕТОДИ

И. Петров и Д. Петрова


Хемиски институт ПМФ и Технолошко-металуршки факултет, Скопје

Синтетизирани се голем број на ароматични диамиди коишто со тирирање со  $P_2S_5$  се преведувани во соодветни дитиоамиди<sup>1</sup>. Испитувани се и некои реакции на добиените диамиди и дитиоамиди<sup>2-4</sup>. Молекулските структури како на појдовните, така и на реакционите производи се определувани со помош на спектроскопски методи<sup>3, 4, 6</sup>.

Појдовните ароматични диамиди се изведени од изомерни фенил-ендиамини или изомерни бензендикарбонски киселини при што се добиени соединенија од типот:



Идентификацијата на овие соединенија е вршена со помош на инфрацрвените спектри. Најкарактеристични ленти се АМИД I ( $\nu C=O$ ) околу  $1650\text{ cm}^{-1}$ , АМИД II ( $\delta_{NH}/\nu_{CN}$ ) околу  $1550\text{ cm}^{-1}$  и АМИД III ( $\nu_{CN}/\delta_{NH}$ ) на  $1310\text{ cm}^{-1}$  (сл. 1 а).




Сл. 1. ИЦ спектри; (а) 4-метокси-N,N'-бисбензол-*m*-фенилендиамин, (б) 4-метокси-N,N'-бистиобензоил-*m*-фенилендиамин

Кога овие соединенија се третираат со  $P_2S_5$  *m*- и *p*-дериватите лесно поминуваат во соодветни дитиоамиди (сл. 1 б). Интензивната лента што припаѓа на  $\nu CO$  исчезнува и во спектарот на дитиоамидите се појавува нова лента меѓу  $950$  и  $1000\text{ cm}^{-1}$  (сл. 1 б), додека околу  $1530$  и  $1350\text{ cm}^{-1}$  се наоѓаат ленти што би одговарале на АМИД II и АМИД III.

Во својата опсежна студија<sup>5</sup> овие ленти ги означиле последователно со *B*, *C* и *D*. Овие автори сметаат дека лентата *B* ( $1530 \text{ cm}^{-1}$ ) се должи на антисиметричната додека лентата *D* ( $950-1000 \text{ cm}^{-1}$ ) на симетричната вибрација на *NCS* групата и дека симетричната *NCS* вибрација стапува во силна интеракција со  $\delta NH$  вибрацијата, (но не специфирано која). Во нашите рамански спектри *D* лентата е многу слаба (сл.2) што укажува дека оваа лента не припаѓа на симетрична вибрација. Ние сметаме, како и други автори<sup>6,7</sup>, дека главен придонес за појавата на оваа лента има валентната вибрација на  $\nu CS$  групата. Исклучнувањето на оваа лента при дегутирање може да се објасни со силно спретање меѓу  $\nu CS$  и  $\delta ND$ .

Сл. 2. Рамански спектар на тиобензанилид

Синтетизираните дитиоамиди прекристализирали од различни растворувачи при различни услови, често даваат различни инфрацрвени спектри. Овие разлики во спектрите се особено евидентни во  $NH$  валентната област (сл. 3). Можно објаснение за појавата на овие разлики е тоа што тиоамидите можат да кристализираат во различни полиморфни модификации. Појавата на полиморфизам се должи на тоа што во различните полиморфни модификации доаѓа до различно водородно сврзување. Кај тиобензанилидот<sup>8</sup> на пример, најдени се четири кристални фази (сл. 3).




Сл. 3. ИЦ спектри на тиобензанилид  $\alpha, \beta, \gamma$  и  $\delta$  кристални фази

$P_2S_5$  се добиваат дефинирани кристални производи. ИЦ спектри (сл. 4 и сл. 5) покажуваат дека  $\sigma$ -диамидите изведени од фенил-

Како што беше понапред споменато, само *m*- и *p*-дериватите можат да се тирираат. Кога  $\sigma$ -дериватите се третираат со


ендиамините даваатベンзимидазоли (сл. 4), додека *o*-диамидите изведени одベンзендикарбонските киселини даваат деривати на фталимид (сл. 5).



Сл. 4. ИЦ спектар на *N*-*p*-  
метокси-фенилбензимидазол

Сл. 5. ИЦ спектар на  
*N*-фенилфталимид


Кога дитиоанилидите изведени од *m*- и *p*-фенилендиамините беа подвргнати на оксидација со калиум ферицијанид се добиваат бензобистиазоли<sup>2</sup>. Присуството на силна лента на околу 810 см<sup>-1</sup>




во ИЦ спектар укажува дека се добива дериват со ангуларна структура (B) бидејќи оваа лента се должи на  $\gamma CH$  и се појавува затоа што во молекулата со ангуларна структура (B) има две изолирани соседни  $CH$  групи во ароматичниот прстен.

Кога на дитиоамидите како што се на пример 4-метокси-*N,N'*-дитиоароил-*m*-фенилендиамин<sup>3</sup> се дејствува со калиум ферицијанид, во моларен однос 1:1 се добиваат делумно циклизирани соединенија. ИЦ спектри покажуваат дека се циклизира тиоамидната група во *p*-положба спрема  $OCN_3$  групата. Во спектрите на појдовниот диамид (сл. 1 а) и појдовниот дитиоамид (сл. 1 б), во областа

на *NH* валентната вибрација се појавуваат по две ленти, една тенка на повисока и една широка на пониска фреквенција. Во



спектрите на делумно циклизираното соединение (сл. 6) се појавува само една тенка лента на  $3360 \text{ cm}^{-1}$ . Оваа лента веројатно припаѓа на валентната вибрација на *NH* групата во орто-положба спрема  $\text{OCH}_3$  групата, која поради стерни пречки не е водородно сврзана. А двата синглета во *NMR* спектарот укажуваат дека при делумна циклизација се добива структурата А.




Сл. 6. ИЦ спектар на 2-фенил-5-тиобензалидо-6-метоксибензотиазол

Сл. 7. ИЦ спектар на 4-метокси-2-7-дифенилбензобис ( $1,2-d$ :  $3,4-d'$ ) тиазол


Со употреба на вишок од калиум ферицијанид оксидацијата се комплетира и во ИЦ спектар се појавуваат само ленти карактеристични за ароматични соединенија (сл. 7) што укажува дека се добива структурата С.

Кога на *m*- и *p*-дитиоамидите изведени од фенилендиамините се дејствува со хидразин хидрат, ИЦ спектри покажуваат<sup>4</sup> дека во зависност од супституентите се добиваат различни продукти.

Кога супституентите се *H* и *Cl*, се добиваат тетразини, а кога супституентот е  $\text{OCH}_3$  се добива дихидротетразин (сл. 8). При стоење на воздух ИЦ спектри покажуваат дека дихидротетразинот постепено се оксидира во тетразин (сл. 9). При дејство




Сл. 8. ИЦ спектар на 3,6-ди(*p*-метоксифенил)-1,2-дихидро-1,2,4,5-тетразин



Сл. 9. ИЦ спектар на 3,6-ди(*p*-метоксифенил)-1,2,3,5-тетразин

со  $\text{HNO}_2$  оксидацијата настанува многу брзо. Кога на дихидротетразинот се дејствува со 2 м  $\text{HCl}$  ИЦ спектри покажуваат дека тој изомеризира во триазол (сл. 10).



Сл. 10. ИЦ спектар на 1-амино-2,5-ди(*p*-метоксифенил)-1,3,4-триазол

#### ЛИТЕРАТУРА

1. D.Petrova, K.Jakopčić: *Croat. Chem. Acta* 48 49(1976)
2. D.Petrova, K.Jakopčić: *Croat. Chem. Acta* 48 319(1976)
3. D.Petrova, V.Kostov, I.Petrov: *J. Mol. Struct.* 142 459(1986)
4. D.Petrova, I.Petrov: *Vestnik Slov. Kem. Društ.* 33 51(1986)
5. K.A.Jensen, P.H.Nielsen: *Acta Chim. Scand.* 20 597(1966)
6. I.Petrov, O.Grupče: *J. Mol. Struct.* 115 481(1984)
7. D.Hadži: *J. Chem. Soc.* 849, (1957)
8. O.Grupče, I.Petrov: *J. Mol. Struct.* 115, 119(1984)

DETERMINATION OF THE MOLECULAR STRUCTURES OF THE REACTION  
PRODUCTS OF SOME SECONDARY DIAMIDE AND DITHIOAMIDE BY  
SPECTROSCOPIC METHODS

I. Petrov and D. Petrova

Hemiski institut PMF and Tehnološko-metalurški fakultet, Skopje

Many aromatic secondary diamides and dithioamides derived from phenylenediamines or benzenedicarboxylic acids have been synthetized and characteristic ir bands assigned. It is found that  $\nu_{C=S}$  vibration is mainly localized to the band between 1000-950  $cm^{-1}$ . On deuteration  $\nu_{C=S}$  couples extensively with  $\delta_{ND}$ . Ir spectra showed that m- and p-diamides by treating with  $P_2S_5$  were converted to diamides while the ortho-diamides gave benzimidazoles and phthalimides. In the oxidation of m- and p-dithioamides with potassium ferricyanide benzobisthiazoles of an angular structure (B) were obtained. In the oxidation of 4-methoxy-N,N'-dithiobenzoil-m-phenylenediamine by using of equimolar amounts of dithioamide and ferricyanide only a partially cyclized compound of the structure (A) has been obtained. When the great amount of ferricyanide was used the cyclization was completed. When m- and p-dithioamides were treated with hydrazine hydrate, the ir spectra showed that when the substituents were H or Cl tetrazines were obtained. If the substituent was  $OCH_3$  then dihydrotetrazine was obtained, which by treating with 2 M HCl to triazole was isomerised.